



Врз основа на член 22, став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година, Глава II Проектни активности, точка 7 Финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на образованието („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 24/2020), како и врз основа на Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на образованието за физички и правни лица за 2021 година бр.09-760/16 од 8.2.2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 3/2021), Општина Карпош распишува

Ј А В Е Н О Г Л А С

за финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на образованието за физички и правни лица за 2021 година

I. Право на пријавување

На јавниот оглас можат да учествуваат сите заинтересирани физички и правни лица регистрирани за дејности кои го опфаќаат образованието (во областа на животната средина, социо-емоционална поддршка на учениците, иновативни методи и техники во наставата, спорт во образованието, култура во образованието, инклузивни пристапи во образованието, професионална ориентација на учениците), а кои со своите програми, проекти и активности придонесуваат за развој на образованието во општината и пошироко.

Физичките и правните лица се должни во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги бараат средствата. Финансиската проекција на проектите да биде во согласност со начинот на реализација на наставата во основните општински училишта (настава со физичко присуство за учениците од 1-3 одделение и он-лајн настава за учениците ид 4-9 одделение)

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Лична карта во фотокопија,
2. Изработен проект и
3. Финансиски план на проектот

Правни лица

1. Изработен проект,
2. Финансиски план на проектот,
3. Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија, не постара од 6 (шест) месеци
4. Краток опис на активностите од претходниот период

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка:

1. Проектот да е од посебен интерес за учениците/граѓаните на Општина Карпош
2. Проектот да предвидува вклучување на учениците/наставниците/стручните соработници

од општинските основни училишта во Општина Карпош

IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош висината на финансиската поддршка ќе ја додели во рамките на своите можности.


V. Начин на пријавување

Документите можат да се достават по пошта на ул. „ Радика “ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, со ознака „ Не отворај “ и со назнака „ За финансиска поддршка на проекти од областа на образованието за физички и правни лица за 2021 година “.

VI. Рок за поднесување на документите

Јавниот оглас временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2021 година.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.



**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ**